

## ИНФОРМАЦИИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРАВОСУДЕН ИСПИТ

### **ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ за пријавување на правосуден испит:**

1. Барање со уплатница за административна такса од 50 денари (контакт адреса и телефон)
2. Заверена кај нотар фотокопија од уверението или дипломата од Правен факултет.
3. Потврда за работен стаж согласно Законот за правосуден испит („Службен весник на Република Македонија”бр.10/2010)

За волонтери кај адвокат, нотар или извршител потребна е потврда од соодветната Комора.

Покрај горенаведените документи, потребно е да се уплати на уплатница ПП/50, со следниве податоци:

- ЕМБГ - \_\_\_\_\_

- **Цел на дознака – за полагање на правосуден испит**

Назив на примачот: **Министерството за правда**

Банка на примачот: **Народна банка на РМ**

Уплатницата на жиро сметка: **100000000063095**

Износ **9.000,00 денари**

Сметка на буџетски корисник **070010014063112**

Приходна шифра и програма **723013 10**

### **УПЛАТА НА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА**

**Се уплаќа на жиро сметка на образец ПП 50**

**Од десната страна :**

**Назив и седиште на примачот: Буџет на РМ**

**Банка на примачот: НБРМ**

**Трансакциска сметка: 10000000063095**

**Уплатна сметка: 840 Шифра на општината 03161**

**Приходна шифра и програма: 722313 00**

**Од лева страна:**

**Назив и седиште на налогодавачот: Ваше име и презиме  
Даночен број или ЕМБГ: Вашиот матичен број  
Цел на дознаката: Административна такса за правосуден испит**

Во текот на годината има пет испитни сесии и тоа: февруарска, априлска, јунска, октомвриска и декемвриска сесија.

Пријавувањето на испитот е од **1 до 15** претходниот месец (јануари, март, мај, септември и ноември). Во текот на годината, средствата што ќе ги уплатат кандидатите доколку не се јават на испитот односно не го започнат полагањето на испитот, се префрлуваат за следните сесии додека не се јават на испитот.

Надлежен орган: Министерство за правда  
Сектор: Правосудство

Програмата за полагање на правосуден испит можете да ја најдете на владиниот сајт [www.uslugi.gov.mk](http://www.uslugi.gov.mk), во списокот на услуги на Министерството за правда или на сајтот на Министерството за правда [www.pravda.gov.mk](http://www.pravda.gov.mk) во делот на Информации.